

Службен весник

на Република Македонија

број 107

8 јуни 2018, петок

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1971. Одлука за давање на согласност на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште во ТИРЗ Тетово помеѓу Друштвото за инвестиции НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП АД Тетово и ГЛАС ФЛЕКС ДОО-ЕЛ Скопје.....	4	1976. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре-вир „Брегалница-Штипски“.....	6
1972. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	4	1977. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре-вир „Вардар 1 - Гостиварски“.....	7
1973. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад.....	5	1978. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре-вир „Вардар 3 – Скопски“.....	7
1974. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Шум“.....	5	1979. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре-вир „Вардар 4 - Велешки“.....	8
1975. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре-вир „Брегалница-Винички“.....	6	1980. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре-вир „Вардар 7 - Гевгелиски“.....	8

	Стр.		Стр.
1981. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре- вир „Црна Река 2 - Прилепски“.....	9	1993. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Матка“.....	12
1982. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре- вир „Црна Река 3 - Битолски“.....	9	1994. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	13
1983. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре- вир „Црн Дрим 1“.....	9	1995. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје.....	13
1984. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре- вир „Пчиња 2 - Скопски“.....	10	1996. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Општина Неготино.....	13
1985. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре- вир „Крива Река 2 – Кратовско-Кумановски“.....	10	1997. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Општина Кавадарци.....	13
1986. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Липково“.....	11	1998. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Министерство за економија-Државен пазарен инспекторат.....	14
1987. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре- вир „Пчиња 1 - Кумановски“.....	11	1999. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Основен суд Скопје 1 – Скопје.....	14
1988. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре- вир „Треска 1 - Кичевски“.....	11	2000. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Општина Струмица.....	14
1989. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре- вир „Охридски“.....	12	2001. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Општина Куманово.....	14
1990. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре- вир „Црн Дрим 2“.....	12	2002. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Општина Демир Хисар.....	15
1991. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре- вир „Црна река 1 - Демирхисарски“.....	12	2003. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на ЈЗУ Здравствен дом „Д-р Русе Бошковски“ с. Ростуше-Ростуше.....	15
1992. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре- вир „Злетовска река“.....	12	2004. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Агенција за управување со одземен имот.....	15
		2005. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Општина Арачиново.....	15
		2006. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Министерство за правда – Управа за извршување на санкциите.....	16

	Стр.		Стр.
2007. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Општина Кратово.....	16	2021. Решение за именување член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавната установа Национален парк Пелистер-Битола.....	21
2008. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Општина Битола.....	16	2022. Решение за определување претставници во Советот на ЈНУ Институт за духовно културно наследство на албанците-Скопје.....	21
2009. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработка на Урбанистички планови, регулациони планови на Генерални урбанистички планови, урбанистичко - планска документација и урбанистичко - проектни документи за 2018 година.....	16	2023. Одлука за избор на член на Надзорниот одбор на Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје.....	22
2010. Одлука за пренесување право на сопственост на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје.....	17	2024. Решение за именување член на Орган за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Охрид.....	22
2011. Одлука за формирање на Национално координативно тело за следење на имплементацијата на Стратегијата за Ромите во Република Македонија 2014-2020.....	17	2025. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за берзанско работење Агро-Берза со П.О. Скопје.....	22
2012. Одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и за висината на закупнината.....	18	2026. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Тетово.....	22
2013. Одлука за формирање на дигитален форум за информатичко комуникациски технологии.....	19	2027. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствена станица Липково во Липково.....	22
2014. Одлука за давање во закуп на недвижна ствар.....	20	2028. Решение за разрешување од должноста член на Управен одбор – претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар.....	23
2015. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Државниот инспекторат за земјоделство.....	20	2029. Решение за утврдување престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....	23
2016. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.....	20	2030. Решение за разрешување и именување член на Советот на Институтот за акредитација на Република Македонија.....	23
2017. Решение за именување в.д. директор на Државниот инспекторат за земјоделство.....	20	2031. Решение за именување член на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството-Битола.....	23
2018. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за берзанско работење Агро-Берза со П.О. Скопје	21	2032. Решение за исправка на Решението за разрешување од должноста в.д. директор на Државниот инспекторат за земјоделство.....	24
2019. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП Македонска радиодифузија-Скопје.....	21	2033. Решение за престанување на важењето на Решението за именување членови на Националното координативно тело за имплементација на националните акциони планови од Декадата на Ромите.....	24
2020. Решение за именување член на Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој.....	21	2034. Објава за движење на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец мај 2018 година.....	24
		Огласен дел	1-72

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1971.**

Врз основа на член 12 став (5) алинеја 1 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15 и 30/16) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ
ЗА ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ ВО ТИРЗ ТЕТОВО ПОМЕГУ ДРУШТВОТО
ЗА ИНВЕСТИЦИИ НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРО-
УП АД ТЕТОВО И ГЛАС ФЛЕКС ДООЕЛ СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште во ТИРЗ Тетово помеѓу Друштвото за инвестиции НОРМАК ИНВЕСТМЕНТ ГРУП АД Тетово и ГЛАС ФЛЕКС ДООЕЛ Скопје бр. 0302-31/1 од 28.02.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3376/1
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1972.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ****Член 1**

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари - објекти, на улица „Александар Македонски“ бр. 22 кои се наоѓаат на КП 12, во КО Мацари, и тоа:

- зграда 1, намена на зградата и друг објект во А3-1, влез 1, кат ПО-1, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со внатрешна површина од 353 м²;

- зграда 1, намена на зградата и друг објект во А3-1, влез 1, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х, со внатрешна површина од 337 м²;

- зграда 1, намена на зградата и друг објект во А3-1, влез 1, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 81 м²;

- зграда 1, намена на зградата и друг објект во А3-1, влез 1, кат ПР, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 270 м²;

- зграда 1, намена на зградата и друг објект во А3-1, влез 1, кат ПР, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 19 м²;

- зграда 1, намена на зградата и друг објект во А3-1, влез 1, кат ПР, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 165 м²;

- зграда 1, намена на зградата и друг објект во А3-1, влез 1, кат К1, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 442 м²;

- зграда 1, намена на зградата и друг објект во А3-1, влез 1, кат К1, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 28 м²;

- зграда 1, намена на зградата и друг објект во А3-1, влез 1, кат К2, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 442 м²;

- зграда 1, намена на зградата и друг објект во А3-1, влез 1, кат К2, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 20 м²;

- зграда 2, намена на зградата и друг објект во А3-1, влез 1, кат ПО-1, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со внатрешна површина од 380 м²;

- зграда 2, намена на зградата и друг објект во А3-1, влез 1, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х, со внатрешна површина од 394 м²;

- зграда 2, намена на зградата и друг објект во А3-1, влез 1, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 80 м²;

- зграда 2, намена на зградата и друг објект во А3-1, влез 1, кат ПР, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 387 м²;

- зграда 2, намена на зградата и друг објект во А3-1, влез 1, кат ПР, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 19 м²;

- зграда 2, намена на зградата и друг објект во А3-1, влез 1, кат К1, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 447 м²;

- зграда 2, намена на зградата и друг објект во А3-1, влез 1, кат К1, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 27 м²;

- зграда 2, намена на зградата и друг објект во А3-1, влез 1, кат К2, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 453 м²;

- зграда 2, намена на зградата и друг објект во А3-1, влез 1, кат К2, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 27 м²;

- зграда 7, намена на зградата и друг објект во А3-1, влез 1, кат ПО-1, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со внатрешна површина од 93 м²;

- зграда 8, намена на зградата и друг објект во А3-1, влез 1, кат ПР, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 223 м²;

- зграда 8, намена на зградата и друг објект во А3-1, влез 1, кат ПР, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 3 м²;

- зграда 8, намена на зградата и друг објект во А3-1, влез 1, кат ПР, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 40 м²;

- зграда 8, намена на зградата и друг објект во А3-1, влез 1, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х, со внатрешна површина од 188 м²;

- зграда 8, намена на зградата и друг објект во А3-1, влез 1, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 20 м²;

- зграда 8, намена на зградата и друг објект во А3-1, влез 1, кат ПР, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПЕ, со внатрешна површина од 8 м²;

- зграда 8, намена на зградата и друг објект во А3-1, влез 1, кат ПР, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со внатрешна површина од 3 м²;

- зграда 8, намена на зградата и друг објект во А3-1, влез 1, кат К1, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 321 м²;

- зграда 8, намена на зградата и друг објект во А3-1, влез 1, кат К1, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПЕ, со внатрешна површина од 10 м²;

- зграда 9, намена на зградата и друг објект во А3-1, влез 1, кат ПР, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 44 м²;

- зграда 9, намена на зградата и друг објект во А3-1, влез 1, кат ПР, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х, со внатрешна површина од 17 м²;

- зграда 10, намена на зградата и друг објект во А3-1, влез 1, кат ПО-1, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 4 м²;

- зграда 12, намена на зградата и друг објект во А3-1, влез 1, кат ПР, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х, со внатрешна површина од 96 м²;

- зграда 12, намена на зградата и друг објект во А3-1, влез 1, кат ПР, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 9 м²;

- зграда 13, намена на зградата и друг објект во А3-1, влез 1, кат ПР, број на посебен/заеднички дел на зграда 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 15 м²; во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3643/1
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1973.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 5.6.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА ОТПАД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад на движни ствари – опрема кои немаат вредност, односно се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и не можат да се продадат или разменат како такви, согласно Одлуката за расходување на основни средства поради неупотребливост бр.09-229/3 од 23.4.2018 година, донесена од страна на Училишниот одбор на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица.

Член 2

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4605/1
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1974.

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА ШУМ“

1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Шум“ на ЗРЕД „Езеро 2010“ с.

Шум Струга, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Шум“ бр. 44-7931/19 од 12 декември 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.187/17).

2. ЗРЕД „Езеро 2010“ с. Шум Струга, достави понуда со број 14- 523/24 од 28.03.2018 година.

3. ЗРЕД „Езеро 2010“ с. Шум Струга ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација.

4. Времетраењето на доделената концесија на рибите од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 11% од наплатениот надоместок за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок од три дена од денот на приемот на договорот.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука, во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4630/1
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1975.

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „БРЕГАЛНИЦА-ВИНИЧКИ“

1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Брегалница-Винички“ на ЗСРЕК „Крап“ - Винаца согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Брегалница-Винички“ бр. 44-7931/1 од 12 декември 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.187/17).

2. ЗСРЕК „Крап“ - Винаца достави понуда со број 14- 523/27 од 28.03.2018 година.

3. ЗСРЕК „Крап“ - Винаца ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација.

4. Времетраењето на доделената концесија на рибите од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 11% од наплатениот надоместок за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок од три дена од денот на приемот на договорот.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука, во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4630/2
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1976.

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „БРЕГАЛНИЦА-ШТИПСКИ“

1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Брегалница-Штипски“ на ЗСР „Брегалница 2011“ - Штип согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Брегалница-Штипски“ бр. 44-7931/2 од 12 декември 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.187/17).

2. ЗСР „Брегалница 2011“ - Штип достави понуда со 14-523/31 од 28.03.2018 година.

3. ЗСР „Брегалница 2011“ - Штип ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација.

4. Времетраењето на доделената концесија на рибите од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 12% од наплатениот надоместок за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок од три дена од денот на приемот на договорот.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука, во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4630/3
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1977.

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ВАРДАР 1 - ГОСТИВАРСКИ“

1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Вардар 1 - Гостиварски“ на СРД „Баш Вардар“ - Гостивар согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Вардар 1 - Гостиварски“ бр. 44-7931/3 од 12 декември 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.187/17).

2. СРД „Баш Вардар“ - Гостивар достави понуда со број 14-523/19 од 28.03.2018 година.

3. СРД „Баш Вардар“ - Гостивар ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација.

4. Времетраењето на доделената концесија на рибите од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 11% од наплатениот надоместок за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок од три дена од денот на приемот на договорот.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука, во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4630/4
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1978.

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ВАРДАР 3 – СКОПСКИ“

1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Вардар 3 – Скопски“ на ЗРСРК „Рибар 2011“ - Скопје согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Вардар 3 – Скопски“ бр. 44-7931/4 од 12 декември 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.187/17).

2. ЗРСРК „Рибар 2011“ - Скопје достави понуда со број 14-523/14 од 27.03.2018 година.

3. ЗРСРК „Рибар 2011“ - Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација.

4. Времетраењето на доделената концесија на рибите од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 12% од наплатениот надоместок за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок од три дена од денот на приемот на договорот.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука, во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4630/5
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1979.

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ВАРДАР 4 - ВЕЛЕШКИ“

1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Вардар 4 - Велешки“ на ЗСР „Бабуна“ - Велес согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Вардар 4 - Велешки“ бр. 44-7931/5 од 12 декември 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 187/17).

2. ЗСР „Бабуна“ - Велес достави понуда со број 14-523/12 од 26.03.2018 година и измена на понуда 14-523/17 од 27.03.2018 година.

3. ЗСР „Бабуна“ - Велес ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација.

4. Времетраењето на доделената концесија на рибите од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 11% од наплатениот надоместок за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок од три дена од денот на приемот на договорот.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука, во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4630/6
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1980.

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ВАРДАР 7 - ГЕВГЕЛИСКИ“

1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Вардар 7 - Гевгелиски“ на ЗСРК „Аква спорт“ - Гевгелија согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Вардар 7 - Гевгелиски“ бр. 44-7931/7 од 12 декември 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.187/17).

2. ЗСРК „Аква спорт“ - Гевгелија достави понуда со број 14-523/25 од 28.03.2018 година.

3. ЗСРК „Аква спорт“ - Гевгелија ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација.

4. Времетраењето на доделената концесија на рибите од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 12% од наплатениот надоместок за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок од три дена од денот на приемот на договорот.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука, во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4630/7
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1981.

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ЦРНА РЕКА 2 – ПРИЛЕПСКИ“

1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Црна Река 2 - Прилепски“ на СРК „Мамец“ - Прилеп согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Црна Река 2 - Прилепски“ бр. 44-7931/15 од 12 декември 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.187/17).

2. СРК „Мамец“ - Прилеп достави понуда со број 14-523/34 од 28.3.2018 година.

3. СРК „Мамец“ - Прилеп ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација.

4. Времетраењето на доделената концесија на рибите од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 3 500% од наплатениот надоместок за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок од три дена од денот на приемот на договорот.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука, во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4630/8
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1982.

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ЦРНА РЕКА 3 – БИТОЛСКИ“

1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Црна Река 3 - Битолски“ на ЛРЗ „Пелагонија – Пелистер“ - Битола согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Црна Река 3 - Битолски“ бр. 44-7931/16 од 12 декември 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.187/17).

2. ЛРЗ „Пелагонија – Пелистер“ - Битола достави понуда со број 14- 523/26 од 28.3.2018 година.

3. ЛРЗ „Пелагонија – Пелистер“ - Битола ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација.

4. Времетраењето на доделената концесија на рибите од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 12% од наплатениот надоместок за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок од три дена од денот на приемот на договорот.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука, во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4630/9
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1983.

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ЦРН ДРИМ 1“

1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Црн Дрим 1“ на ЗРСК „Тасо де Гама“ – с.Издеглавље, Дебрца согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Црн Дрим 1“ бр.44-7931/18 од 12 декември 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.187/17).

2. ЗРСК „Тасо де Гама“ – с. Издеглавје, Дебрга достави понуда со број 14- 523/21 од 28.3.2018 година.

3. ЗРСК „Тасо де Гама“ – с. Издеглавје, Дебрга ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација.

4. Времетраењето на доделената концесија на рибите од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 11% од наплатениот надоместок за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок од три дена од денот на приемот на договорот.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука, во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4630/10
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1984.

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ПЧИЊА 2 - СКОПСКИ“

1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Пчиња 2 - Скопски“ на ЗСРПК Вардар - Скопје согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Пчиња 2 - Скопски“ бр.44-7931/12 од 12 декември 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.187/17).

2. ЗСРПК Вардар - Скопје достави понуда со број 14-523/16 од 27.3.2018 година.

3. ЗСРПК Вардар - Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација.

4. Времетраењето на доделената концесија на рибите од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 12% од наплатениот надоместок за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок од три дена од денот на приемот на договорот.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука, во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4630/11
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1985.

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „КРИВА РЕКА 2 – КРАТОВСКО-КУМАНОВСКИ“

1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Крива Река 2 - Кратовско-Кумановски“ на ЗСРПК „Пчиња“ - Куманово согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Крива Река 2 - Кратовско-Кумановски“ бр.44-7931/9 од 12 декември 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.187/17).

2. ЗСРПК „Пчиња“ - Куманово достави понуда со број 14- 523/30 од 28.3.2018 година.

3. ЗСРПК „Пчиња“ - Куманово ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација.

4. Времетраењето на доделената концесија на рибите од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 111% од наплатениот надоместок за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок од три дена од денот на приемот на договорот.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука, во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4630/12
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1986.

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА ЛИПКОВО“**

1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Липково“ на ЛРД „Шкипоња“ - с. Липково, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Липково“ бр. 44-7931/13 од 12 декември 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 187/17).

2. ЛРД „Шкипоња“ - с. Липково, достави понуда со број 14- 523/28 од 28.3.2018 година.

3. ЛРД „Шкипоња“ - с. Липково ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација.

4. Времетраењето на доделената концесија на рибите од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 11% од наплатениот надоместок за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок од три дена од денот на приемот на договорот.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука, во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4630/13
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1987.

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ПЧИЊА 1 - КУМАНОВСКИ“**

1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Пчиња 1 - Кумановски“ на ЗСРРК „Пчиња“

- Куманово согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Пчиња 1 - Кумановски“ бр. 44-7931/11 од 12 декември 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 187/17).

2. ЗСРРК „Пчиња“ - Куманово достави понуда со број 14- 523/29 од 28.3.2018 година.

3. ЗСРРК „Пчиња“ - Куманово ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација.

4. Времетраењето на доделената концесија на рибите од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 12% од наплатениот надоместок за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок од три дена од денот на приемот на договорот.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука, во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4630/14
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1988.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 2 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ТРЕСКА 1 - КИЧЕВСКИ“**

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Треска 1 - Кичевски“.

2. Постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавениот риболовен ревер нема ниту една пристигната понуда до истекот на рокот за доставување на понуди.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4630/15
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1989.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 2 од Законот концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ОХРИДСКИ“

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Охридски“.

2. Постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавениот риболовниот ревер нема ниту една пристигната понуда до истекот на рокот за доставување на понуди.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4630/16
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1990.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 3 од Законот концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ЦРН ДРИМ 2“

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Црн Дрим 2“.

2. Постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавениот риболовниот ревер нема доставено ниту една прифатлива понуда.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4630/17
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1991.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 2 од Законот концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ЦРНА РЕКА 1 – ДЕМИРХИСАРСКИ“

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Црна река 1 – Демирхисарски“.

2. Постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавениот риболовниот ревер нема ниту една пристигната понуда до истекот на рокот за доставување на понуди.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4630/18
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1992.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 2 од Законот концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ЗЛЕТОВСКА РЕКА“

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Злетовска река“.

2. Постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавениот риболовниот ревер нема ниту една пристигната понуда до истекот на рокот за доставување на понуди.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4630/19
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1993.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 2 од Законот концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА МАТКА“**

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Матка“.

2. Постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавената рекреативна зона нема ниту една пристигната понуда до истекот на рокот за доставување на понуди.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4630/20
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1994.

Врз основа на член 52 став 1, а во врска со член 52-а став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија бр. 09-2458/1 од 4.5.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5008/1
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1995.

Врз основа на член 52 став 1, а во врска со член 52-а став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје бр.09-2457/1 од 4.5.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5008/2
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1996.

Врз основа на член 52 став 1, а во врска со член 52-а став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ОПШТИНА НЕГОТИНО****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Општина Неготино бр. 09-2409/1 од 3.5.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5008/3
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1997.

Врз основа на член 52 став 1, а во врска со член 52-а став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕД-
МЕТИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ОПШТИНА
КАВАДАРЦИ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Општина Кавадарци бр. 09-2407/1 од 3.5.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5008/4
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1998.

Врз основа на член 52 став 1, а во врска со член 52-а став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕД-
МЕТИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА МИНИС-
ТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА-ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН
ИНСПЕКТОРАТ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Министерство за економија-Државен пазарен инспекторат бр. 09-2408/1 од 3.5.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5008/5
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1999.

Врз основа на член 52 став 1, а во врска со член 52-а став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕД-
МЕТИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ОСНОВЕН
СУД СКОПЈЕ 1 - СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Основен суд Скопје 1 - Скопје бр.09-2459/1 од 4.5.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5008/6
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2000.

Врз основа на член 52 став 1, а во врска со член 52-а став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕД-
МЕТИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ОПШТИНА
СТРУМИЦА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Општина Струмица бр.09-2470/1 од 7.5.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5008/7
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2001.

Врз основа на член 52 став 1, а во врска со член 52-а став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕД-
МЕТИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ОПШТИНА
КУМАНОВО****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на општина Куманово бр. 09-2428/1 од 3.5.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5008/8
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2002.

Врз основа на член 52 став 1, а во врска со член 52-а став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕД-
МЕТИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ОПШТИНА
ДЕМИР ХИСАР****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на општина Демир Хисар бр. 09-2427/1 од 3.5.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5008/9
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2003.

Врз основа на член 52 став 1, а во врска со член 52-а став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ
ПРЕДМЕТИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ЈЗУ
ЗДРАВСТВЕН ДОМ „Д-Р РУСЕ БОШКОВСКИ“
С.РОТУШЕ-РОТУШЕ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на ЈЗУ Здравствен дом „Д-р Русе Бошковски“ с.Ротуше-Ротуше бр. 09-2424/1 од 3.5.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5008/10
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2004.

Врз основа на член 52 став 1, а во врска со член 52-а став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕД-
МЕТИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА АГЕНЦИЈА
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Агенција за управување со одземен имот бр. 09-2430/1 од 3.5.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5008/11
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2005.

Врз основа на член 52 став 1, а во врска со член 52-а став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕД-
МЕТИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ОПШТИНА
АРАЧИНОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Општина Арачиново бр. 09-2432/1 од 3.5.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5008/12
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2006.

Врз основа на член 52 став 1, а во врска со член 52-а став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕД-
МЕТИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА МИНИСТЕР-
СТВО ЗА ПРАВДА – УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА
САНКЦИИТЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Министерство за правда – Управа за извршување на санкциите бр. 09-2429/1 од 3.5.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5008/13
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2007.

Врз основа на член 52 став 1, а во врска со член 52-а став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕД-
МЕТИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ОПШТИНА
КРАТОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Општина Кратово бр. 09-2425/1 од 3.5.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5008/14
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2008.

Врз основа на член 52 став 1, а во врска со член 52-а став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕНИ ПРЕД-
МЕТИ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ОПШТИНА
БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на трајно одземени предмети во управна постапка на Општина Битола бр. 09-2426/1 од 3.5.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5008/15
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2009.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО - ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА 2018 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат работите како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектни документации за 2018 година, за изработка на ажурирана геодетска подлога за урбанистичко - планска документација за КП бр. 35, КО Бардовци.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5035/1
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2010.

Врз основа на член 87 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, се пренесува право на сопственост на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со вкупна површина од 2.567м², заради изградба на објекти предвидени со Годишната програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2018 година, кое претставува КП бр.17595/503, КО Битола, со површина од 2.567м², запишана во Имотен лист бр. 94655, согласно Извод од Детален урбанистички план за „АРМ Четврт 1“ – Битола, донесен со Одлука бр.07-1791/3 од 6.9.2010 година, заради изградба на објект со намена А2 - Домување во станбени згради.

Член 2

Правото на сопственост на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се пренесува без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5101/1
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2011.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНО КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА РОМИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2014-2020

Член 1

Со оваа одлука се формира Национално координативно тело за следење на имплементацијата на Стратегијата за Ромите во Република Македонија 2014-2020 (во натамошниот текст: Националното координативно тело), кое има за цел да го следи и координира спроведувањето на активностите поврзани со имплементацијата на Стратегијата за Ромите во Република Македонија 2014-2020.

Член 2

Националното координативно тело е составено од 15 членови и нивни заменици, претставници на:

- Министерството за труд и социјална политика (два члена и двајца заменици);
- Агенцијата за вработување на Република Македонија (еден член и еден заменик);
- Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Македонија (еден член и еден заменик);
- Министерството за образование и наука - Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците (еден член и еден заменик);
- Министерството за транспорт и врски (еден член и еден заменик);
- Заедницата на единиците на локалната самоуправа (еден член и еден заменик);
- Министерство за здравство (еден член и еден заменик);
- Министерството за култура (еден член и еден заменик);
- Министерството за култура - Управа за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија (еден член и еден заменик);
- Министерството за локална самоуправа (еден член и еден заменик);

- Кабинетот на министерот без ресор задолжен за имплементација на Стратегијата за подобрување на состојбата на Ромите во Република Македонија (два члена и двајца заменици);

- невладини организации (два члена и двајца заменици).

Член 3

Со Националното координативно тело претседава претставник на Министерството за труд и социјална политика.

По потреба на состаноците на Националното координативно тело присуствуваат и претставници на други институции, како што се:

- Министерството за внатрешни работи;
- Министерството за надворешни работи;
- Министерството за финансии;
- Државниот завод за статистика.

Член 4

Националното координативно тело донесува деловник за својата работа.

Член 5

Националното координативно тело за својата работа ја информира Владата на Република Македонија на квартално ниво.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5550/1
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2012.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16) и член 8 став (6) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1 И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА

Член 1

Со оваа одлука се определува периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и висината на закупнината за закупецот на земјиште Друштво за производство, трговија, и услуги БАЛКАНЛАР ПЛАСТИК ПРОИЗВОДСТВО ДОО увоз - извоз Скопје, со седиште во Скопје.

Член 2

Градежното земјиште кое се дава во долготраен закуп претставува дел од КП бр. 25/18 со површина од 16.304 m² и дел од КП бр. 25/18 со површина 154 m², односно со вкупна површина од 16.458 m², согласно Имотниот лист бр. 5382 за КО Миладиновци и Гео-детскиот елаборат бр.0801-294/3-2018 од 15.05.2018 година, во сопственост на Република Македонија, што претставува градежно земјиште согласно Изводот од Урбанистички план бр.09/18, КО Миладиновци, издаден од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони бр.08-757/2 од 07.05.2018 година, врз основа на Урбанистичкиот проект за ТИРЗ Скопје 1, со технички бр.F1607 од 2008 година, одобрен по прегледот од страна на Комисијата во рамки на Министерството за транспорт и врски, со Решение бр.16-8774/3 од 01.09.2008 година („Градежно земјиште“).

Член 3

Градежното земјиште од член 2 од оваа одлука се дава во долготраен закуп за временски период во траење од 88 години, сметано од датумот на склучувањето на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште.

Член 4

Висината на закупнината за градежното земјиште од член 2 на оваа одлука изнесува:

- Во текот на првите пет години 0,1 евро годишно за метар квадратен, во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на уплатата, односно 1.645,8 евра за една година, определено како фиксен износ;

- По истекот на првите пет години од датумот кога е склучен Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште, закупнината за Градежното земјиште од член 2 на оваа одлука се утврдува на годишно ниво, десет дена пред датумот на кој е склучен Договорот за долготраен закуп на градежното земјиште, а се пресметува по 0,1 евро годишно за метар квадратен, приспособено за официјалната стапка на инфлација во Република Македонија за претходната година, но не повеќе од 15% на годишно ниво, што е максималната стапка на пораст, односно не повисока од 0,115 евра годишно за метар квадратен.

Во рок од 60 дена од датумот кога е склучен Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште, закупецот на земјиште доставува доказ за реализирана уплата на закупнината на сметката на Буџетот на Република Македонија, во износ од 8.229 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на уплатата, како закупнина за првите пет години, за што закупецот на земјиште е претходно известен од страна на закуподавачот.

По истекот на првите пет години од датумот кога е склучен Договорот за долготраен закуп, закупнината за долготраен закуп на градежното земјиште од член 2 на оваа одлука се плаќа однапред за секоја година, но не подоцна од датумот на кој е склучен Договорот за долготраен закуп на градежното земјиште, на сметката на Буџетот на Република Македонија, за што закупецот на земјиште е претходно известен од страна на закуподавачот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5640/1
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2013.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ДИГИТАЛЕН ФОРУМ ЗА ИНФОРМАТИЧКО КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ

Член 1

Со оваа одлука се формира Дигитален форум за информатичко комуникациски технологии, како стручно и советодавно тело од областа на информатичкото општество и се уредуваат неговиот состав, активностите и начинот на неговата работа.

Член 2

Дигиталниот форум за информатичко комуникациски технологии (во натамошниот текст: Форумот) е составен од 13 членови и тоа:

- а) по функција
 - министерот за информатичко општество и администрација и
 - претседателот на Националниот совет за ИКТ
 - б) членови - претставници
 - четири претставници од бизнис секторот на Република Македонија и тоа по еден претставник предложен од: Сојузот на стопански комори, Стопанска комора на Република Македонија, Стопанска комора на северозападна Македонија и МАСИТ;
 - два претставника предложени од невладиниот сектор од областа на развојот на информатичко општество;
 - два претставника од академската заедница предложени од Интеруниверзитетската конференција;
 - еден претставник од локалната самоуправа предложен од Заедницата на единиците на локалната самоуправа;
 - два експерти кои со својата работа придонеле за развој на информатичкото општество, предложени од Националниот совет за ИКТ.
- Претседателот и заменик претседателот ќе бидат избрани од редот на членовите на Форумот, на првата седница на Форумот.

Член 3

Форумот работи врз основа на размена на идеи, искуства и информации од областа на информатичкото општество и обезбедува координација и учество во развојот на информатичкото општество на јавниот, приватниот, граѓанскиот сектор и академската заедница.

Член 4

Форумот ги врши следните активности:

- а) дава предлози за
 - начинот на забрзување на дигиталната трансформација на Република Македонија;
 - начинот на промоција на дигитализација и нови бизнис модели во Република Македонија;
 - начинот на промовирање на Република Македонија како следна дестинација за ИКТ инвестиции во Европа;
 - потребата од измена на законските и подзаконски акти поврзани со информатичко-комуникациските технологии;
 - начинот за подобрување на е-вештините, е-инклузијата и севкупниот квалитет на животот на граѓаните;
 - начинот за подобрување на дигиталната писменост и дигиталната компетентност;
 - начинот за подобро интегрирање на ИКТ содржините во образованието и доживотното учење за инклузија во дигиталното општество;
 - начинот за зголемено користење на е-услуги (е-влада, е-банкарство, е-здравство и сл.); и
- б) врши координација помеѓу граѓанскиот сектор, бизнис заедницата, универзитетите и јавниот сектор, во имплементацијата на мерките кои придонесуваат за дигитална трансформација.

Член 5

Форумот своите активности ги врши според принципите на стручност, транспарентност, отчетност, инклузивност и преку двонасочна комуникација меѓу сите чинители/засегнати страни во развојот на информатичкото општество.

Член 6

Форумот донесува Деловник за начинот на неговата работа.

Член 7

Стручно - административните и технички работи за потребите на Форумот ќе ги врши Министерството за информатичко општество и администрација.

Член 8

Во работата на Форумот може да се вклучат и други стручни лица од областа на информатичко-комуникациските технологии во врска со прашања кои се разгледуваат на седница, на предлог на претседателот или некој од членовите на Форумот.

Член 9

Форумот доставува извештај за својата работа до Владата на Република Македонија еднаш годишно, а по потреба и почесто.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5801/1
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2014.

Врз основа на член 36 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.6.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1

Со оваа одлука се дава во закуп дел од недвижна ствар-зграда број 1, влез 1, кат ПО, и тоа: простории бр. 34, 36, 38 и 39, со површина од 268 м² од вкупната површина 2048 м², која се наоѓа на улица „Македонија“, на КП 12064/1, КО Центар 1, запишана во Имотен лист бр.55749, сопственост на Република Македонија, корисник Министерството за одбрана.

Член 2

Давањето во закуп на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии-Управа за имотно-правни работи, со проценета вредност утврдена, согласно Процената од Бирото за судски вештачења СВ-V-54-2018 од 19.4.2018 година, во која е проценета вкупната вредност на недвижната ствар, во износ од 36.295.947,00 денари.

Висината на почетната месечна закупнина изнесува 0,5% од проценетата вкупна вредност на недвижната ствар од став 1 на овој член и истата изнесува 73.492,50 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на интернет страницата www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5880/1
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2015.

Врз основа на член 9, став 1 од Законот за државниот инспекторат за земјоделство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2009, 53/2011, 164/2013, 43/2014, 33/2015, 88/2015, 149/2015, 39/2016, 172/2016 и 83/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2019 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

1. Јане Станкоски се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Државниот инспекторат за земјоделство, орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 5453/2
29 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2016.

Врз основа на член 10, став 2 од Законот за основање на Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/2010, 36/2011, 41/2014 и 64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Игор Трајановски се разрешува од должноста заменик на директорот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 5599/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2017.

Врз основа на член 9 и 9-а од Законот за државниот инспекторат за земјоделство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2009, 53/2011, 164/2013, 43/2014, 33/2015, 88/2015, 149/2015, 39/2016, 172/2016 и 83/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

1. За вршител на должноста директор на Државниот инспекторат за земјоделство, орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се именува Благој Индов.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 5601/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2018.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО-БЕРЗА СО П.О. СКОПЈЕ**

1. Илир Сулејмани се именува за член на Управниот одбор на Јавно претпријатие за берзанско работење Агро-Берза со П.О. Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 5604/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2019.

Врз основа на член 10 од Закон за основање на ЈП Македонска радиодифузија, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98, 98/2000 и 48/2009) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА - СКОПЈЕ**

1. За членови на Управниот одбор на Јавно претпријатие Македонска радиодифузија-Скопје се именуваат:

- Алајдин Алиу
- Вегим Селими.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 5605/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2020.

Врз основа на член 30, став 2 од Законот за иновационската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2013, 137/2013, 41/2014, 44/2015, 6/2016, 53/2016, 190/2016 и 64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ**

1. Дритон Зибири се именува за член на Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој, со мандат од две години.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 5663/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2021.

Врз основа на член 142 став 1 и 2 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013, 41/2014, 146/2015, 39/2016 и 63/2016), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПЕЛИСТЕР-БИТОЛА**

1. Арјан Мехмети се именува за член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Јавната установа Национален парк Пелистер-Битола.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-5684/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2022.

Врз основа на член 30 од Законот за научно - истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 24/2013, 147/2013, 41/2014, 145/2015, 154/2015, 30/2016 и 53/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СОВЕТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ДУХОВНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА АЛБАНЦИТЕ - СКОПЈЕ**

1. За претставници на Советот на Јавната научна установа Институт за духовно културно наследство на албанците – Скопје, се определуваат:

- Нури Беџети
- Исак Шерифи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 5685/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2023.

Врз основа на член 215 став 1 алинеја 3 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016 и 64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР
НА ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ
И ИЗДАВАЊЕ НА ПОВЕКЕНАМЕНСКА САЛА
БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ СКОПЈЕ**

1. Мујдин Зибири се избира за член на Надзорниот одбор на Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје.

2. Ова одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 5686/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2024.

Врз основа на член 107 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и 51/2018), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОРГАН ЗА НАДЗОР НА
ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА ОХРИД**

1. За член на Органот за надзор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Охрид се именува Нефи Усеини.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 5687/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2025.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР
ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО - БЕРЗА СО П.О. СКОПЈЕ**

1. Мевлуд Барди се именува за член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за берзанско работење Агро-Берза со П.О. Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 5688/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2026.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ
НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - ТЕТОВО**

1. За членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Тетово се именуваат:

- Бесмал Шефити
- Илбер Али.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 5697/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2027.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈЗУ ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ЛИПКОВО ВО
ЛИПКОВО**

1. За членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствена станица Липково во Липково, се именуваат:

- Дритон Рамадани
- Агрон Јусуфи
- Муртез Исмаили.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 5750/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2028.

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и 51/2018), и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВЕН ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ГОСТИВАР

1. Савеска Магдалена се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар, на нејзино барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 5771/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2029.

Врз основа на член 23, став 1 алинеја 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007 и 104/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ

1. На Цветанка Кормушоска, и се утврдува престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Скопје, поради исполнување на услови за стекнување на правото на старосна пензија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24-5778/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2030.

Врз основа на член 11 Законот за акредитација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 120/2009, 53/2011, 41/2014 и 53/2016) и член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Мими Шушлеска-Петкова се разрешува од должноста член на Советот на Институтот за акредитација на Република Македонија претставник на Сојузот на стопански комори на Македонија.

2. За член на Советот на Институтот за акредитација на Република Македонија претставник на Сојузот на стопански комори на Македонија се именува Велимир Петровски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. 24 – 5779/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2031.

Врз основа на член 5 од Законот за основање Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/1998 и 43/2014 и 64/2018) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО-БИТОЛА

1. Емрах Михтароси се именува за член на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството-Битола.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 5782/1
29 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2032.

Врз основа на член 9 став 1 од Законот за државниот инспекторат за земјоделство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2009, 53/2011, 164/2013, 43/2014, 33/2015, 88/2015, 149/2015, 39/2016, 172/2016 и 83/2018) и член 97 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), Владата на Република Македонија, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

1. Во решението за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Државниот инспекторат за земјоделство, орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство бр.24-5453/2 од 29 мај 2018 година, се врши исправка така што во основот од решението наместо зборовите: „29 мај 2019 година“ треба да стои „29 мај 2018“ и во делот на датумот од решението наместо „29 мај 2019 година“ треба да стои „29 мај 2018“.

2. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој има правно дејство актот на кој се врши исправката.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 5814/1
6 јуни 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2033.

Врз основа на член 36 став (6) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.6.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНОТО КООРДИНАТИВНО ТЕЛО ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НАЦИОНАЛНИТЕ АКЦИОНИ ПЛАНОВИ ОД ДЕКАДАТА НА РОМИТЕ

1. Со ова решение престанува да важи Решението за именување членови на Националното координативно тело за имплементација на националните акциони планови од Декадата на Ромите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 104/06).

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5550/2
5 јуни 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

2034.

Врз основа на член 44, став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15 и 27/16) Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2018 ГОДИНА

Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари – мај 2018 година, во однос на просечните цени на мало во 2017 година, изнесува 1.8%.

Директор,
Апостол Симовски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2018107